

## НАЦРТ

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 15, член 20 став 1 алинеја 12, и член 87 и член 88 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), а во врска со член 15 став 1 алинеја 14 и член 39 став 1 алинеја 12 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-4351/1 од 29.08.2014 година, и во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-6597/8 од 30.12.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 25-та седница одржана на 30.12.2014 година, донесе

### НАЦРТ – ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА СО НАСТАНИ ОД ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа Одлука се утврдува листа со настани (национални или меѓународни) чие телевизиско емитување се смета дека е од големо значење за населението во Република Македонија и кои задоволуваат најмалку 2 (два), од следниве критериуми:

- Настанот и неговиот исход да имаат голем одглас кај населението на Република Македонија, а не само кај оној дел кои редовно го следи настанот или активностите за кои станува збор;
- Настанот да има општо признаена, дистинктивна културна важност за населението во Република Македонија и да содржи елементи на неговиот културен идентитет;
- Да вклучува национална репрезентација или национален претставник во одреден спорт на некој голем меѓународен турнир;
- Настанот традиционално да се емитувал на телевизиските програмски сервиси со слободен пристап (бесплатна телевизија), односно се емитува преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и за него не се плаќа дополнителен надомест, и има привлечено широка публика во Република Македонија. Радиодифузната такса не се смета за дополнителен надомест.

2. Како настани од големо значење за Република Македонија се утврдуваат:

- Зимските олимписки игри;
- Летните олимписки игри;
- Квалификациските натпревари што македонската фудбалска репрезентација ги игра, дома или во странство, за пласман на завршницата од Европското првенство во фудбал;
- Натпреварот со кој Европското фудбалско првенство се прогласува за отворено, полуфиналните натпревари, финалниот натпревар и натпреварите во кои учествува македонската фудбалска репрезентација;

- Квалификациските натпревари што македонската фудбалска репрезентација ги игра, дома и во странство, за пласман на завршницата од Светското првенство во фудбал;
- Натпреварот со кој Светското фудбалско првенство се прогласува за отворено, полуфиналните натпревари, финалниот натпревар и натпреварите во кои учествува македонската фудбалска репрезентација;
- Лига на шампиони во фудбал - полуфиналните натпревари, финалниот натпревар и натпреварите во кои учествуваат клубови од Република Македонија;
- УЕФА куп - полуфиналните натпревари, финалниот натпревар и натпреварите во кои учествуваат клубови од Република Македонија;
- Другите натпревари што македонската фудбалска репрезентација ги игра дома и во странство;
- Финалниот натпревар од Купот на Македонија во фудбал;
- Европските купови во кошарка и одбојка - полуфиналните и финалните натпревари, натпреварите во кои учествуваат клубови од Република Македонија, вклучувајќи ги и квалификациските натпревари;
- Европските и светските првенства во кошарка и одбојка - полуфиналните и финалните натпревари, натпреварите во кои учествуваат клубови од Република Македонија, вклучувајќи ги и квалификациските натпревари;
- Европските купови во ракомет, во женска и машка конкуренција - полуфиналните и финалните натпревари, натпреварите во кои учествуваат клубови од Република Македонија, вклучувајќи ги и квалификациските натпревари;
- Европските и светските првенства во ракомет, во женска и машка конкуренција - полуфиналните и финалните натпревари, натпреварите во кои учествуваат клубови од Република Македонија, вклучувајќи ги и квалификациските натпревари.

3. Ако настаните од големо значење наведени во листата од точка 2 на оваа одлука се организираат во делови, тогаш секој посебен дел од настанот се смета за настан од големо значење.

4. Сите настани од големо значење наведени во листата од точка 2 од оваа Одлука, ќе се емитуваат во живо и во целост.

Во случај кога настани од големо значење се одвиваат истовремено, или времето на одвивање на настанот паѓа во периодот од 24:00 до 6:00 часот според официјалното време во Република Македонија, тогаш квалификуваните радиодифузери сами ќе одлучат кои од настаните ќе ги емитуваат во живо и во целост, а кои одложено, во вид на снимка.

Одложеното емитување на настанот од големо значење не треба да преминува 24 часа од времето на одвивање на настанот.

Одредбите од оваа точка важат и за случаите предвидени со точка 3 од оваа Одлука.

5. Со цел да се заштити правото на пристап на јавноста до настаните од големо значење, и да се оневозможи некој радиодифузер, со добивањето исклучиво право за емитување на настанот, да лиши значителен дел од населението од можноста да го следи настанот, се утврдува дека квалификувани радиодифузери за емитување на овие настани се сите радиодифузери што ги исполнуваат следниве 4 (четири) критериуми:

- со својот сигнал да покриваат најмалку 80% од населението на Република Македонија;
- пристапот до нивниот програмски сервис да биде слободен, што значи дека се емитува преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и за него не се плаќа дополнителен надомест;
- програмскиот сервис да го емитуваат во некодирана форма; и
- настаните од големо значење да ги емитуваат на јазикот што го зборува мнозинството од населението во Република Македонија.

6. Квалификуваните радиодифузери не смеат да ги користат ексклузивните права за емитување настани од големо значење за општеството на начин со кој публиката во други држави ќе биде оневозможена да го следи настанот што таа земја го пријавила како настан од големо значење.

7. За оваа Одлука, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги извести Европската комисија и Комитетот за прекугранична телевизија на Советот на Европа и таа ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“, и на веб страницата на Агенцијата.

8. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

**Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски услуги  
Претседател на Советот**

-----  
**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ**

Бр. -----

----- 2014 година

Скопје